



Ние ја садиме иднината

АКТИВНОСТИ

Ние сме семенска компанија со 70 годишна историја, нудиме напреден асортиман на поделелски култури и градинарски семиња, имајќи глобален пристап на технологија и локално разбирање на потребите на нашите клиенти, помагајќи им да ја подобрат нивната продуктивност и профитабилност.

Производите на GOLDEN WEST се присутни во најголемиот дел од медитеранот, јужна европа, северна африка турција блискиот исток и од неодамна во источна европа и бившиот советски сојуз.

ОПЕРАЦИИ



ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Ние развиваме производен програм во сегментите на раните и касни хибриди на пченка, памук, како и сорти на луцерка, а исто така имаме и развоен процес со што се осигурува континуиран тек на производите.



РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ПАМУК

Развојната програма за памук започна во раните 90ти во Грција со таргет на медитеранот. Главните развојни правци се висок принос, супериорен квалитет на влакното и раностасност. Развојната програма на GOLDEN WEST успешно постигна да ги комбинира сите три карактеристики во својата нова генерација T.H. GOLDEN FIBER вариетети.

РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ПЧЕНКА

Развојната програма на пченка започна во доцните 90ти во САД.

До 2005 програмата беше пренесена од САД во регионот и Бугарија стана стожерот на истражувачките активности за раните хибриди на пченка.

Преку 12.000 нови хибриди се вклучени за евалуација во мрежата на тестирање. Свкупно повеќе од 150.000 тест површини се евалуираат во Бугарија, Унгарија, Словачка, Молдавија, Украина, Русија, Грција, Турција и во други земји. Главни развојни насоки се висок принос и толеранција на стресни услови.

РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ЛУЦЕРКА

Развојната програма на луцерка започна брзо после пченката, со таргет на поширокиот медитерански регион и се однесува на недормантни сорти со способност за висок принос и супериорна нутритивна вредност. Од неодамна GOLDEN WEST развива и нови дормантни сорти.

ГРАДИНАРСКИ СЕМИЊА

Ние градиме R&D програми во соработка со истражувачки институти и приватни компании и вршме опити со цел изнаоѓање на нови хибриди и избор на најдобрите од нив кои би биле адаптирани на специфичните услови на нашите пазарни услови.


ГРАДИНАРСКИ СЕМИЊА

- ▶ Домати
- ▶ Тиквици
- ▶ Лубеници
- ▶ Краставици
- ▶ Пиперки
- ▶ Подлоги
- ▶ Дињи
- ▶ Модар патлиџан



ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОДУКТИ

Нашиот процес на развој на продукти осигурува континуиран произведен тек



СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

GOLDEN WEST врши семепроизводство во целиот свет во експанзиона листа на држави кои ги вклучуваат. САД, Австралија, Турција, Грција, Романија, Бугарија и други.

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Нашите производни капацитети во регионот



ВИЗИЈА

Ние го гледаме GOLDEN WEST да ги прошири своите активности и да стане значаен фактор во Агро секторот на нашиот регионален пазар како и да биде во можност да влијае на Аграрната технологија и бизнис во гореспоменатите пазари. Ние остануваме посветени на нашата визија да понудиме додадена-вредност во целокупниот Аграрен синџир и инвестираме цврсто напред во оваа насока.



we are planting the future

БЛАГОДАРМ